



Happy  
Easter

## БАРСЕЛОНА - КАТАЛОНСКАТА ПРЕСТОЛНИНА

18.04.2020 - 21.04.2020

4 Дена - 3 ноќевања / Авион



*Барселона – космополитски главен град на Каталонија, град на брегот на Средоземното море. Прошетајте по улиците на градот во кој Гауди остави личен печат, воодушевете се од неговите ремек дела, црквата Саграда фамилијаа и притоа ќе имате впечаток дека сте заталкале во бајка... Задлжителна е посета на парк Гуел од каде се нуди незаборавна глетка на Барселона.. Каса Батло, Ла Педрера, Газа Фуел.... Потоа по познатата улица Лас Рамблас до самиот крај каде ве пречекува статуата на Колумбо свртена кон морската шир... Да не се заборава и уживањето во шпанската кујна, тука се бројните ресторани, барови.. дискотеки и препуштете се на магијата на ноќниот живот во овој прекрасен град...*

### 18 Април СКОПЈЕ – БАРСЕЛОНА

Состанок на групата на аеродромот Александар Велики во 04:45 часот. Полетување за Барселона во 06:35 часот. Пристигнување во Барселона во 09:25 часот. Организиран панорамски разглед на градот: булеварот Дијагонал - главната авенија која Барселона ја дели на два блока источен и западен, готската Катедрала Саграда Фамилија, плоштадот Каталонија - централниот плоштад, точката каде стариот град се сретнува со новиот, во продолжение се протега зелената авенија Рамбла, споменикот на Колумбо, Олимпиското пристаниште, ридот Мон Жуик, Олимпискиот стадион и спортската палата, стоп пред стадионот Камп Ноу, можност за фотографирање и пазарање од Фан Шопот на ФК Барселона (без влез), плоштадот Шпанија, прекрасните Магични фонтани... Трансфер до хотел. Сместување. Попладнето можност за факултативна посета на Аквариумот (со јавен превоз) – еден од најголемите и најубавите аквариуми во Европа. Слободно време за шопинг во познатиот шопинг центар Maremagnum. Враќање во хотел (со јавен превоз). Ноќевање.

### 19 Април БАРСЕЛОНА (факултатива: Фигерас + Герона)

Појадок. Факултативна посета на Фигерас со Герона поаѓање од хотел во 09.30 часот – целодневна посета на Фигерас каде се наоѓа музејот на Салвадор Дали, што е предизвик за сите љубители на уметноста и оние кои сакаат да видат нешто потполно оригинално. Место во кое е роден и цел свој живот творел Дали, и насекаде може да се забележи Далиевото влијание. Сите негови дела прикажани на посебен начин и на посебно место ја прикажуваат неговата генијалност. Музејот во кој може да се види најголемата и најразновидната колекција, скулптури, 3Д колажи, како и приватно колекции на Дали од други уметници. Попатно на враќање посета на убавото, живописно градче Герона, кој се наоѓа на североисток на Шпанија непосредно до Француската граница. Прошетка низ историскиот центар на градот, неговата тврдина изградена како систем на одбрана во римскиот период, катедралата која се наоѓа во срцето на тврдината, колористичниот куќички на брегот на реката Опуаг.... Ноќевање.

### 20 Април БАРСЕЛОНА (факултатива: Шпанско село + Гуел)

Појадок. Факултативно, посета на Шпанското село кое ја обединува и прикажува разноликоста на архитектурата на Шпанија. Прошетката продолжува кон паркот "Гуел" - ремек дело на познатиот шпански архитект Антони Гауди, препознатлив по својата уникатност, денес е дел од листата на светското културно наследство под заштита на UNESCO. Слободно време за индивидуални активности. Вечерта факултативна посета на Фламенко шоу. Ноќевање.

### 21 Април БАРСЕЛОНА - СКОПЈЕ

Појадок. Трансфер до аеродром во 07:30 часот. Полетување за Скопје во 10:00 часот. Пристигнување во Скопје во 12:45 часот.

**ЦЕНА ЗА РАНА УПЛАТА ДО 15.02.2020 - 389€ (24.120 мкд)**

## **ЦЕНА НА АРАНЖМАНОТ - 439€ (27.220 мкд)**

Во цената на аранжманот е вклучено:

- Авионски превоз на релација Скопје-Барселона-Скопје
- Рачен багаж (1 торба/куфер со димензии 40x30x20см)
- Организиран трансфер аеродром-хотел-аеродром во Барселона
- Сместување во Хотел 3\* во Барселона на база 3 ноќевања со појадок
- Организиран разглед на Барселона според програмата со вклучен трансфер
- Организација на аранжманот и придружник на патувањето

Во цената на аранжманот не е вклучено:

- Аеродромски такси 3.720 мкд
- Кабинска торба 10 кг Wizz priority (димензии 50x40x23см) 2.100 мкд, \*(цената е променлива, инфо во агенција при резервација)
- багаж за чекирање (1 куфер до 10кг) - 3.400 мкд \* (цената е променлива, инфо во агенција при резервација)
- багаж за чекирање (1 куфер до 20кг) – 4.700 мкд\* (цената е променлива, инфо во агенција при резервација)
- Доплата за еднокреветна соба 6820 денари.
- Туристичка такса (околу 1€ по лице, на ден) – се плаќа во хотелот на рецепција.

**Факултативни излети:**

- Аквариум 20 евра
- Посета на Парк Гуел, Шпанско село 55 евра (превоз и влезници) – задолжително пријавување во агенција !
- Посета на Фигерас и Герона 65 евра – ЦЕЛОДНЕВНА ЕКСКУРЗИЈА
- Фламенко шоу со пијалок 40 евра
- Влезница за Камп Ноу 28 евра – САМО БИЛЕТ
- Билети за јавен превоз со метро

**Напомена:**

- За реализација на аранжманот потребен е минимум од 25 патници.
- За реализација на факултативните излети потребен е минимум од 20 особи.
- За факултативните излети задолжително е да се изјасните во агенцијата при уплата на аранжманот како би се направиле навремени резервации.
- Пасошот треба да важи минимум 3 месеци од завршувањето на патувањето

**Начини на плаќање:**

- Цената на аранжманот се плаќа исклучиво во денари во агенција по курс 1€ = 62,00мкд. При резервација на аранжманот се уплатува 30% од износот на аранжманот како авансна уплата (важи и за цената во предпроидажба). Остатокот од аранжманот се доплатува на 7дена пред поаѓање.

**Општи напомени за патување:**

- Т.А.Феријал Кашиков го задржува правото на, во случај на промена на цената на превозот, хотелот, недоволен број на пријавени патници и слично, да ја измени цената на аранжманот или пак да го откаже во целост аранжманот на 7 дена пред поаѓање.
- За време на разгледите на градовите наведени во програмата не се предвидени посети на внатрешноста на јавните згради, институции или културни споменици, освен ако тоа не е посебно нагласено во програмата.
- Организаторот на патувањето го задржува правото за промена на распоредот во програмата во случај на непредвидени објективни причини, како на пр: застој на граница, доцнење на летот, застој во сообраќајот, затвореност на некој од локалитетите предвиден за посета и сл.

**Важат општите услови за патување на Т.А. Феријал Кашиков и СКТМ**